



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 4 март 1977

Скопје

Број 9

Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 9 дин. Жиро сметка 40100-601-128

54.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Се прогласува Законот за јавното правобранителство, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година.

Број 06—580
22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 1

Јавното правобранителство е орган на Републиката, на општините и на град Скопје, кој презема мерки и правни средства определени со закон заради правна заштита на нивните имотни права и интереси.

Јавното правобранителство има и други права и должности определени со закон.

Јавното правобранителство својата функција ја врши врз основа на Уставот, законите и прописите и општите акти на општествено-политичките заедници и нивните органи, донесени во согласност со закон, а во согласност со политиката утврдена со општите акти на собранието на соодветната општествено-политичка заедница.

Член 2

Јавното правобранителство ги следи општествените односи и појави и ги проучува прашањата што се однесуваат на заштитата на имотните права и интереси на општествено-политичките заедници и им дава предлози на собранијата на соодветните општествено-политички заедници и на другите надлежни државни органи, на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките организации за спречување на општествено штетните појави и за зацврстување на законитоста, општествената одговорност и социјалистичкиот морал во оваа област.

Јавното правобранителство има права и должност да го известува собранието на соодветната општествено-политичка заедница за својата работа.

Член 3

Државните органи и органите на самоуправните организации и заедници се должни, во случаите кога јавното правобранителство е надлежно да презема правни дејства за заштита на имотните права и интереси на општествено-политичката заедница и месната заедница, да го известат надлежното јавно правобранителство за сторената повреда на имотните права и интереси.

Член 4

Кога ќе се поведе постапка за присилно порамнување и престанок на организација на здружен труд и задруга, тие и надлежниот суд се должни без одлагање да го известат надлежниот општински јавен правобранител.

Член 5

Јавното правобранителство може да бара од судовите и другите државни органи, организациите на здружен труд и од другите самоуправни организации и заедници податоци и известувања што му се потребни за вршењето на неговата функција. За таа цел може да бара од надлежниот орган и списи по одделен предмет.

Ако странката што ја застапува јавното правобранителство без оправдана причина не ги достави на време бараните податоци и известувања, па поради тоа настане штета, јавното правобранителство ќе го известат за тоа надлежниот старешина, односно индивидуалниот орган на управување, а може да предложи и поведување постапка за надоместок на предизвиканата штета.

Член 6

Јавните правобранителства меѓусебно соработуваат и си укажуваат правна помош по прашањата што се од заеднички интерес за остварување на нивната функција.

Член 7

Јавното правобранителство соработува со правосудните и другите државни органи по прашањата што се од значење за остварување на нивната функција, како и по прашањата од заеднички интерес.

Јавното правобранителство, во рамките на своите надлежности, соработува со општествените правобранители на самоуправувањето во заштитата на општествената сопственост и на имотните права и интереси на општествено-политичките заедници.

Член 8

Функцијата на јавното правобранителство во рамките на правата и должностите на Социјалистичка Република Македонија ја врши Јавното правобранителство на Македонија, а во рамките на правата и должностите на општината општинското јавно правобранителство.

Собранијата на две или повеќе општини можат спогодбено да основат заедничко општинско јавно правобранителство.

Функцијата на јавното правобранителство во рамките на правата и должностите на град Скопје ја врши Јавното правобранителство на град Скопје.

Член 9

Јавното правобранителство пред судовите и другите органи ја застапува општествено-политичката заедница и нејзините органи, како и местните заедници во поглед на нивните имотни права и интереси и им укажува друга правна помош.

Член 10

Јавниот правобранител, врз основа на заемен договор, го застапува општествениот правобранител на самоуправањето во постапката пред редовните судови по одделни предмети заведени заради остварување заштита на општествената сопственост. Во таа постапка јавниот правобранител ги има овластувањата утврдени со овој закон.

Член 11

Јавното правобранителство може, врз основа на овластување, да ги застапува пред судовите и другите органи, самоуправните интересни заедници од областа на општествените дејности и организациите на здружен труд од оваа област, како и општествено-политичките организации.

Јавното правобранителство може, врз основа на овластување, да застапува пред судовите и други органи и организации на здружен труд, самоуправни организации и заедници ако немаат организирано правна служба за застапување.

Член 12

Јавното правобранителство поведува постапка за заштита на имотните права и интереси на странките од член 9 по своја иницијатива или по иницијатива од странката.

Во застапувањето на странките од член 9 јавното правобранителство е овластено според законот да ги презема сите дејства за кои е овластена странката во постапката.

Член 13

Јавното правобранителство, пред поведувањето на постапката, презема потребни мерки заради спогодбено решавање на спорниот однос, ако итноста на работата дозволува преземање на такви мерки.

Лицето кое што има намера да поведе процесна или друга постапка против странка што според овој закон ја застапува јавното правобранителство, може да се обрати до јавното правобранителство со предлог тоа да преземе мерки за спогодбено решавање на спорниот однос. Јавното правобранителство е должно неодложно да преземе соодветни мерки и да ја извести странката за резултатот.

Член 14

Врз основа на овластувањето за застапување што, согласно на одредбите од овој или на друг закон му го дала странката, јавното правобранителство може да ги презема сите дејства во постапката, ако во овластувањето не е поинаку одредено.

Член 15

Државните органи се должни пред склучувањето на договори за инвестиционата изградба, за кредит, за гаранција и за давање гаранција за инвестициони заеми, како и за купопродажба на недвижности, да побараат правно мислење од надлежното јавно правобранителство.

Општините, месните заедници, организациите на здружен труд, самоуправните и другите организации и заедници, пред склучувањето на договор во кој Републиката се јавува како гарант, или презема имотно-правни обврски, се должни да бараат правно мислење од Јавното правобранителство на Македонија.

Надлежното јавно правобранителство ќе го даде правното мислење од ставовите 1 и 2 од овој член најдоцна во рок од 30 дена од приемот на барањето. Доколку во тој рок јавното правобранителство не даде мислење, се смета дека нема забелешки.

Јавното правобранителство им дава на државните органи правна помош и во други имотно-правна работа;

Член 16

Јавното правобранителство им дава на странките што ги застапува според овој закон, по нивно барање, правно мислење во врска со склучување и на други имотно-правни договори и други имотно-правни прашања и им укажува друга стручна помош, особено заради отстранување на непотребно спорење и причинување штета на средствата со кои располагаат.

Член 17

Државните органи се должни да го известат јавното правобранителство во случаите во кои тоа е овластено да ги застапува или да користи правни средства и да презема со закон определени мерки.

Член 18

Ако јавното правобранителство смета дека не треба да се поведе постапка пред суд, или пред друг орган, или треба да се повлече тужбата, или да се откаже од тужбеното барање, или од предлогот за извршување, да се признае барањето на противната странка или да се склучи порамнување, ќе побара од државниот орган што го застапува да заземе став за натамошното застапување.

Ако вредноста на спорот не е над 50.000 динари, јавното правобранителство одлучува самостојно по прашањата од став 1 на овој член.

Ако меѓу јавното правобранителство и државниот орган што го застапува не се постигне согласност за прашањата од став 1 на овој член, јавното правобранителство ќе бара за тоа да одлучи Извршниот совет на Собранието на соодветната општествено-политичка заедница.

Член 19

Судовите и другите органи се должни во работите во кои јавното правобранителство е овластено да застапува според законот или според посебно овластување, сите писмена непосредно да му ги доставуваат на јавното правобранителство. Доставувањето извршено спротивно на одредбите од претходниот став не произведува правно дејство.

Член 20

Судовите и другите органи ќе го известат надлежното јавно правобранителство кога во текот на постапката ќе утврдат дека е потребно да се преземат мерки за заштита на имотните права и интереси на општествено-политичката заедница или месната заедница, што тоа според законот е должно да ги преземе.

Член 21

Кога исто јавно правобранителство би требало според закон да застапува две странки со спротивни интереси, соодветната општествено-политичка заедница ќе ја застапува јавното правобранителство, а другата странка нејзин овластен претставник.

Ако во спорот учествуваат други странки кои според закон треба да ги застапува исто јавно правобранителство, ќе ги застапува нивен претставник овластен со пропис, или лице што ќе го овластат тие.

Член 22

Функцијата на јавното правобранителство ја врши јавниот правобранител.

Јавниот правобранител го претставува јавното правобранителство, раководи со неговата работа и ги презема дејствата за кои јавното правобранителство е овластено.

Јавниот правобранител за својата работа и за работата на јавното правобранителство му одговара на собранието што го именува.

Кога јавниот правобранител е отсутен или спречен да ја врши својата должност, го заменува заменик што ќе го одреди тој.

Член 23

Јавниот правобранител може да има еден или повеќе заменици. Бројот на замениците на јавниот правобранител го утврдува надлежното собрание на општествено-политичката заедница.

Заменикот на јавниот правобранител може да го врши секое дејство во постапката пред суд или друг орган за чие вршење според закон е овластен јавниот правобранител.

Заменикот на јавниот правобранител за својата работа му одговара на јавниот правобранител и на собранието што го именува.

Член 24

За јавен правобранител и за заменик јавен правобранител може да биде именуван државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, дипломиран правник со положен правосуден испит, потребно искуство и морално-политички квалитети за вршење на таа функција.

Одредбата од став 1 од овој член за правосудниот испит не се однесува на јавниот правобранител на Македонија.

Член 25

Јавниот правобранител на Македонија и неговите заменици ги именува и разрешува од должност Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а јавниот правобранител на општината и неговиот заменик собранието на општината.

Јавниот правобранител на заедничкото општинско јавно правобранителство и неговиот заменик ги именуваат и разрешуваат собранијата на општините што го основале правобранителството.

Ако за разрешување се надлежни собранијата на повеќе општини, јавниот правобранител, односно неговиот заменик, ќе се смета за разрешен ако е разрешен само во едно од тие собранија.

Јавниот правобранител на град Скопје и неговиот заменик го именува и разрешува Собранието на град Скопје.

Јавниот правобранител и неговиот заменик се именуваат на време од осум години и по истекот на тоа време можат повторно да бидат именувани.

Член 26

Пред стапувањето на должност, јавниот правобранител и неговите заменици пред претседателот на собранието кое го именува, односно пред претседателот на собранието во седиштето на соодветната општина, даваат свечена изјава, чиј текст го утврдува собранието на соодветната општествено-политичка заедница.

Член 27

Јавниот правобранител, односно неговиот заменик, не може да биде делегат во собранието што го именува, или член на извршниот совет, ниту може да врши служба или работа што е неспојлива со неговата функција.

Јавниот правобранител на Македонија утврдува кои работи се неспојливи со јавноправобранителската функција.

Член 28

Јавниот правобранител, односно неговиот заменик, ќе биде разрешен од должност пред истекот на времето на кое е именуван, ако:

- 1) самиот побара да биде разрешен;
- 2) по своја согласност биде избран, односно именуван на друга должност;
- 3) биде осуден за кривично дело на казна затвор во траење повеќе од шест месеци, или поблага казна за кривично дело што го чини недостоен за вршење на јавноправобранителската функција;
- 4) се утврди дека извршил потешка повреда на должноста, односно угледот на функцијата што ја врши;
- 5) се утврди дека не е стручно способен за вршење на функцијата, или дека подолго време неуредно ја врши должноста, или кога подолго време не постигнува задоволителни резултати во работата;

6) се утврди дека неговото постапување е спротивно на политиката утврдена со општите акти на собранието на соодветната општествено-политичка заедница;

7) се утврди дека е морално-политички неподобен за вршење на функцијата;

8) се утврди дека трајно ја загубил работната способност и

9) наполнил 40 години пензиски стаж (маж) односно 35 години пензиски стаж (жена).

Член 29

Одлука за поведување на постапката за разрешување од должноста на јавниот правобранител, односно на неговиот заменик од причините предвидени во точките 3 до 8 од член 28 од овој закон, по предлог или по своја иницијатива, донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, односно соодветното тело определено со статутот на собранието на општината односно на град Скопје.

Одлуката за разрешување може да се донесе само ако претходно е спроведена постапка во која се утврдени причините за разрешувањето и ако во таа постапка на јавниот правобранител, односно на неговиот заменик, му е овозможено да се изјасни за причините за разрешувањето.

Член 30

Ако јавниот правобранител, односно неговиот заменик, побара да биде разрешен од должноста, а собранието што го именува за тоа не донесе одлука во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето, се смета дека со истекот на тој рок е разрешен од должноста.

Член 31

Ако против јавниот правобранител, односно против неговиот заменик, е поведена кривична постапка за кривично дело кое го чини недостоен за вршење на функцијата, или постапка за разрешување од должноста, надлежното собрание може да одлучи тој да не ја врши должноста до завршувањето на постапката.

Член 32

Јавниот правобранител, односно неговиот заменик, што не е повторно именуван, како и јавниот правобранител, односно неговиот заменик, што ќе биде разрешен од должноста пред истекот на времето за кое е именуван поради престанување со работа на јавното правобранителство, или поради намалување на обемот на работата во него, ги задржува сите права од трудот и по основ на трудот, за време од шест месеци по неговото разрешување од должноста. За тоа време има право на личен доход, доколку не се вработи, во висина на личниот доход што го примил во последниот месец пред разрешувањето од должноста, како и на другите зголемувања на личниот доход и другите примања, до кои евентуално во тоа време ќе дојде.

Јавниот правобранител, односно неговиот заменик, што не е повторно именуван, му се става на располагање на надлежното собрание за време од став 1 на овој член и за тоа време може да му се довери вршење на одредени работи кои одговараат на неговата стручна подготовка и на функцијата што ја вршел.

Јавниот правобранител, односно неговиот заменик, којшто наполнил 30 години пензиски стаж до денот на разрешувањето, ги задржува правата од став 1 на овој член една година по престанокот на должноста.

Времето од разрешувањето од должноста до повторното вработување, но најдолго до 6 месеци, односно една година, се признава во работен стаж.

Член 33

Во јавното правобранителство постои потребниот број стручни соработници, приправници и други работници за вршење на стручните, административните и помошните работи.

Член 34

Јавниот правобранител може да определи стручен соработник на јавното правобранителство да го заменува во застапувањето по одреден предмет. Вакво застапување, во согласност со надлежниот старешина, може да врши и стручен работник на друг државен орган, односно организација.

Јавното правобранителство може застапувањето по одреден предмет да му го довери на друг јавен правобранител кој со тоа е согласен.

Член 35

Стручен соработник во општинските јавни правобранителства може да биде дипломиран правник со положен правосуден испит.

Член 36

Стручен соработник во Јавното правобранителство на Македонија може да биде дипломиран правник со положен правосуден испит кој поминал две години на практика на правни работи.

Член 37

Прописите за самоуправувањето на работните луѓе во органите на управата и за средствата за работа на органите на управата, како и прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, се применуваат и на работниците во јавното правобранителство, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 38

Одредбите за одговорност поради повреда на работната должност, утврдени со општиот акт на работната заедница на јавното правобранителство, не се применуваат на јавниот правобранител и на неговите заменици.

Член 39

Трошоците за застапување од страна на јавното правобранителство се определуваат според Тарифата за наградите и надоместоците на трошоците за работа на адвокатите и се уплатуваат во буџетот на општествено-политичката заедница која обезбедува средства за работа на јавното правобранителство.

Член 40

Јавното правобранителство има печат што го содржи грбот на Социјалистичка Република Македонија, називот на Социјалистичка Република Македонија, општината, односно на град Скопје, називот на органот и неговото седиште.

На зградата во која се наоѓаат работните простории на јавното правобранителство се истакнува неговиот назив.

Член 41

Средства за работа на јавните правобранителства се обезбедуваат во буџетот на соодветната општествено-политичка заедница.

Средства за работа на заедничкото општинско јавно правобранителство спогодбено обезбедуваат општините чии собранија го основале правобранителството.

Средствата за работа од став 2 се предвидуваат во буџетот на општината на чие подрачје е седиштето на заедничкото јавно правобранителство.

II. ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Член 42

Јавното правобранителство на Македонија ја застапува Републиката и нејзините органи пред судовите и другите органи и врши други работи определени со закон.

Јавното правобранителство на Македонија ги застапува, врз основа на овластување, пред судовите и другите органи, самоуправните интересни заедници

од областа на општествените дејности основани за подрачјето на Републиката, како и републичките општествено-политички организации.

Член 43

Јавното правобранителство на Македонија ги застапува пред странските судови и другите странски органи правните лица од член 9 на овој закон во нивните имотно-правни спорови со странски физички или правни лица.

Јавното правобранителство на Македонија може да ги застапува пред странските судови и другите странски органи, организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници од областа на општествените дејности и општествено-политичките организации, како и другите организации на здружениот труд, самоуправните организации и заедници во нивните имотно-правни спорови со странски физички или правни лица, ако тие за тоа го овластат.

Ако според прописите на странската држава јавното правобранителство на Македонија не може непосредно да застапува пред нејзините судови и други органи, јавниот правобранител на Македонија ќе овласти друго лице, кое, според прописите на соодветната земја, може во определен предмет да го заменува во застапувањето.

Јавното правобранителство на Македонија може да го овласти Сојузниот јавно правобранителство за застапување на правните лица од ставовите 1 и 2 на овој член.

Член 44

Јавното правобранителство на Македонија по барање на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници, како корисници на општествени средства, им дава правно мислење по споровите со странски физички или правни лица.

Член 45

Јавното правобранителство на Македонија води евиденција за поведените постапки за решавање на споровите на општествените правни лица од подрачјето на Социјалистичка Република Македонија со странски физички или правни лица.

Сите општествени правни лица од подрачјето на Социјалистичка Република Македонија се должни да го известат Јавното правобранителство на Македонија за секој спор што ќе го поведат против странски физички или правни лица заради решавање на спорот, како и за постапката која странските физички или правни лица ќе ја покренат против нив, без оглед на тоа дали постапката се води пред Југословенски или странски суд или друг орган.

Член 46

Известувањето за тоа дека се планира поведување постапка се поднесува најдоцна 30 дена пред поведувањето на постапката, а известувањето за постапката што ја повело странско лице веднаш по добивањето на тужбата, а најдоцна во рок од 3 дена.

Ако поради опасност правото да застаре или да истече со закон определениот рок за поднесување на тужба, известувањето не може да се поднесе во определениот рок, општественото правно лице известувањето ќе го поднесе истовремено со поведувањето на постапката.

Известувањето содржи податоци за странките, за постапката, предметот и вредноста на спорот, деловниот или друг однос од кој спорот настанал, како и за резултатот од спорот.

Поблиски прописи за начинот на известувањето и водењето евиденција донесува републичкиот секретар за правосудство.

Член 47

Јавното правобранителство на Македонија им дава на странките од член 43 ставовите 1 и 2 на овој закон, по нивно барање, правно мислење за имотно-правните договори што имаат намера да ги склучат со странски државјани и странски правни лица, како и за други имотно-правни односи со тие лица, и им врши други услуги заради заштита на нивните имотни интереси во странство.

Член 48

Јавното правобранителство на Македонија им дава стручна помош на општинските јавни правобранителства и на Јавното правобранителство на град Скопје.

Член 49

Јавното правобранителство на Македонија се грижи и дава потребни упатства за начинот на евидентирањето на општествените односи и појави кои јавните правобранителства ги следат и проучуваат.

Член 50

Републичкиот секретар за правосудство издава упатство за начинот на прибирањето и обработката на статистичките податоци за работата на јавните правобранителства што се од интерес за Републиката.

Член 51

Јавното правобранителство на Македонија соопштува со Републичкиот секретаријат за правосудство по прашањата за усовршување на организацијата, решавањето на кадровските, материјалните и други услови за работа, како и по други прашања од заеднички интерес.

Републичкиот секретаријат за правосудство може да бара од Јавното правобранителство на Македонија податоци и известувања потребни за вршење на работите од неговата надлежност.

Член 52

Седиштето на Јавното правобранителство на Македонија е во Скопје.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 53

Републичкото јавно правобранителство, општинските јавни правобранителства и Јавното правобранителство на град Скопје својата организација ќе ја усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 54

Јавните правобранители и нивните заменици именувани според досегашните прописи остануваат на должност и по влегувањето во сила на овој закон до истекот на времето на кое се именувани.

Член 55

По влегувањето во сила на овој закон, а најдоцна до 30. VI. 1977 година, јавното правобранителство продолжува со застапувањето и во оние случаи во кои не е овластено за застапување според овој закон, ако од странката што ја застапува не биде известно дека престанува овластувањето за застапување.

Член 56

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“ бр. 19/66).

Член 57

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

55.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАКАЈОТ

Се прогласува Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година.

Број 06—581
22 февруари 1977 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАКАЈОТ

Член 1

Се основа Републички завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот, како републичка организација за вршење на работите на судски вештачења, експертизи и супервештачења и грижење за унапредување на работите на вештачењето.

Член 2

Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот (Завод) ги врши особено следниве работи:

1) вештачења, првенствено во сложени случаи, во областа на финансиите и материјалното работење, како и во патниот, железничкиот, водниот, воздушниот и сообраќајот на жичарите, за судовите и за потребите на Југословенската народна армија;

2) експертизи во областа во која врши вештачења за судовите и за потребите на Југословенската народна армија;

3) супервештачења во областа во која врши вештачења за судовите и за потребите на Југословенската народна армија, по предметите по кои вештачењето го вршело друго вешто лице.

Член 3

Во делокруг на Заводот спаѓа и вршењето на следниве работи:

1) следење на научните, стручните и техничките достигнувања во областите во кои врши вештачења и преземање мерки за усовршување на работата, методите на вештачењата и стручното усовршување на вработените и надворешните соработници;

2) запознавање на барателите на вештачењата со достигнувањата во областа за која е основан, заради нивно упатување во можностите за користење на вештачењата;

3) преземање мерки за оспособување лица за вештачења заради нивно ангажирање како постојани или повремени вешти лица од барателите на вештачењата;

4) укажување помош на барателите на вештачењата во изборот на стручни лица за постојани или повремени вешти лица;

5) вршење и на други работи определени со закон или со друг пропис.

Член 4

Во вршењето на работите на вештачењата, експертите и супервештачењата Заводот обезбедува примена на проверени методи и сознанија според достигнувањата на науката и искуствата на практиката во соодветната област.

Член 5

Во вршењето на работите од својот делокруг Заводот соработува со барателите на вештачењата, органите, организациите на здружен труд, самоуправните организации и заедници што ги следат прашањата од интерес за унапредување на работите на Заводот, а особено со високообразовните организации коишто оспособуваат кадри во тие области, со заводите и институтите специјализирани за вршење на вештачења и со други организации и стручни здруженија.

Член 6

Работите на вештачењата ги вршат стручните работници (вешти лица) вработени во Заводот.

Стручните работници на Заводот мораат да ги исполнуваат условите за вешти лица определени со законите за процесните постапки, како и условите предвидени со овој закон.

Член 7

За вршење на работите на вештачењата Заводот може да ангажира и надворешни соработници.

Надворешните соработници вештачењата ги вршат во име и за сметка на Заводот.

Надворешните соработници на Заводот мораат да ги исполнуваат условите од членовите 14 и 15 на овој закон.

Со самоуправните општи акти на Заводот се определуваат и другите услови што треба да ги исполнуваат надворешните соработници.

Член 8

Во вршењето на работите на вештачењата стручните работници на Заводот и надворешните соработници се самостојни и независни.

Во поглед на правилата за вештачењата во посебните установи за вештачење, вистинитоста на наодот и мислењето, чувањето на тајноста, јавувањето на вештото лице пред суд и правата и должностите на вештото лице ќе се применуваат процесните одредби што се однесуваат на вештите лица и вештачењето.

Член 9

Заводот врши вештачења по барање на судот, а за потребите на претходната кривична постапка и по барање на органот на внатрешните работи, јавниот обвинител, други надлежни органи и организации и службите и органите на Југословенската народна армија (баратели на вештачења).

Член 10

Вештачењата по правило ги вршат вештите лица вработени во Заводот.

Во особено сложени случаи, или доколку за вештачењето е потребно учество и на други вешти лица со иста или друга специјалност, по барање на судот, или ако постојат други причини предвидени со општите акти на Заводот, за вештачењето може да биде ангажирана и друга установа за вештачење, високообразовна организација, болница, хемиска лабораторија, или државен орган, или само вешти лица од овие организации и органи или надворешни соработници на Заводот.

Член 11

Во случај кога вештите лица во Заводот поради ангажираност не се во можност навреме да го извршат вештачењето, или ако постојат други причини, директорот на Заводот може вештачењето да му го довери на надворешен соработник, доколку се исполнети условите предвидени со општите акти на Заводот.

Член 12

Со работата во Заводот раководи директор. Директорот на Заводот го именува и разрешува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Извршен совет).

Член 13

За директор на Заводот може да биде именуван државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, дипломиран економист или дипломиран сообраќаен инженер или дипломиран правник со потребно искуство, стручно знаење и моралнополитички квалитети за вршење на функцијата.

Член 14

За стручен работник — вешто лице во Заводот може да биде вработен државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со завршен економски факултет или висока финансиска школа (за вештачења во областа на финансиите и материјалното работење), односно со завршен сообраќаен факултет или висока сообраќајна школа (за вештачења во областа на сообраќајот), со потребно искуство и стручно знаење, положен стручен испит и морално-политички квалитети.

Член 15

Како вешто лице не може да биде вработено лице кое е осудено за кривично дело што го чини неподобно за работа во тоа својство.

Член 16

Директорот на Заводот ќе поднесе барање за внесување на вработениот стручен работник во Заводот во списокот на постојаните судски вештачи.

Член 17

Средства за основање и работа на Заводот се обезбедуваат со буџетот на Републиката.

Средствата што ги остварува Заводот се приход на Републиката.

Член 18

Со одлука на Извршниот совет се уврдува висината на трошоците за вештачењата што ги врши Заводот и се регулираат обврските за надоместок за извршеното вештачење на барателите на вештачењата што не се финансираат од буџетот на Републиката.

Член 19

За извршеното вештачење или учеството во вештачење надворешните соработници на Заводот имаат право на надоместок и награда.

Условите за правото на надоместок и награда и нивната висина се определува според Одлуката за висината на трошоците за вештачењата и прописите за надоместок на трошоците во кривичната и парничната постапка на сведоците, вештачите и толкувачите.

Член 20

По барање од Извршниот совет, Републичкиот секретаријат за правосудство, или по сопствена иницијатива, Заводот доставува извештаи и податоци за работата.

Член 21

Подготвителните дејства за обезбедување услови за почнување со работа на Заводот ги врши Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 22

Извршниот совет со одлука ќе го определи денот на почнувањето со работа на Заводот.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

56.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за републичките органи на управата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година.

Број 06—582
22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/71 и 19/74) член 23 се менува и гласи:

„Републиката геодетска управа ги врши работите што се однесуваат на: следењето на изработувањето, обновувањето и одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето, како и на картографирањето на територијата на Републиката; следењето на состојбите и развитокот на појавите во оваа област; водењето на техничката архива на оригиналните планови и карти и други податоци за извршените геодетски работи и предлага преземање на мерки во врска со работите на премерот и катастарот на земјиштето“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

57.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за основање Завод за геодетски и фотограметриски работи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година.

Број 06—583
22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ

Член 1

Со овој закон се основа Завод за геодетски и фотограметриски работи (во натамошниот текст: Завод) како работна организација на здружен труд од општ интерес за Републиката.

Седиштето на Заводот е во Скопје.

Член 2

Дејноста на Заводот е од посебен општествен интерес.

Член 3

Заводот ги врши следниве работи:

- поставување и определување на астрономско-геодетската, гравиметриската, тригонометриската и нивелманската мрежа, како и пресметување на мерењата извршени на наведените мрежи;
- фотограметриски снимања од воздух и други геодетски снимања со цел за изработување оригинали на катастарските планови и карти со хоризонтална и вертикална претстава;
- умножување и репродукција на катастарски планови и карти;
- катастарско класирање и бонитирање на земјиштето;
- ги објавува на јавен увид податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето;
- изработување катастарски оперативни;
- геодетски работи во просторното планирање;
- изработување геодетски подлоги;
- врши услуги на организации на здружен труд од областа на применетата геодезија во инженерството.

Катастарските планови со оперативни се изработуваат така што да можат да послужат за: стопански, технички, научни и управни цели, како и за други потреби на државните органи, ОЗТ и други организации, на заедниците и граѓаните.

Член 4

Задачите и работите од член 3 од овој закон Заводот ги остварува во согласност со годишната и перспективната програма и договорите што ги склучува со заинтересираните организации на здружен труд и со други организации и заедници, со општините и со Републиката.

Член 5

Во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес учествуваат и претставници на заинтересираните организации на здружен труд и други организации, на општината на чие подрачје е седиштето на Заводот, на Републиката и општествено-политичките организации (претставници на општествената заедница).

Со Статутот на Заводот се определуваат заинтересираните организации на здружен труд и општествено-политичките организации кои што избираат, односно делегираат, претставници во Заводот.

Претставниците на Републиката ги именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 6

Како работи од посебен општествен интерес за кои при одлучувањето учествуваат претставниците на општествената заедница се сметаат:

- донесувањето на Статутот на Заводот;
- донесувањето на плановите за работа и развој и утврдувањето на основните услови за стекнување на доходот и за работењето;
- донесувањето на финансискиот план и одобрувањето на завршната сметка на Заводот;
- именувањето и разрешувањето на индивидуалниот работоводен орган на Заводот.

Член 7

Одлука за работите од член 6 од овој закон може да се донесе ако за неа гласале повеќе од половината од вкупниот број на претставниците на општествената заедница.

Член 8

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на одредбите на Статутот на Заводот кои се однесуваат на работите од посебен општествен интерес, на утврдувањето, составот и бројот на претставниците на општествената заедница кои учествуваат во управувањето со Заводот.

Надзор над законитоста на работата на Заводот врши Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 9

Индивидуалниот работоводен орган на Заводот за геодетски и фотограметриски работи го именува и разрешува од должност работничкиот совет на Заводот, во согласност со Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 10

Средствата за работа на Републичката геодетска управа, и тоа: геодетските и фотограметриските инструменти и дел од другата опрема му се пренесуваат на Заводот како средства за започнување со работа. Средствата што се затекле во фондовите на 1. IV. 1977 година, ќе се распоредат меѓу Републичката геодетска управа и Заводот сразмерно на бројот на работниците кои од Управата ќе преминат на работа во Заводот.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Републичката геодетска управа, ќе утврди кои инструменти и друга опрема ќе му се пренесат на Заводот и колкава е нивната вредност. Инструментите и другата опрема што ќе му се отстапат на Заводот се пренесуваат без надоместок, а средствата од фондовите без обврска за враќање.

Член 11

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од директорот на Републичката геодетска управа, ќе определи потребен број работници за започнување на работата на Заводот од редот на работниците вработени во Републичката геодетска управа.

Член 12

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го именува лицето што ќе ги врши подготовителните работи на конституирањето и уписот на Заводот во судскиот регистар и кој ќе го претставува и застапува Заводот (привремен работоводен орган на Заводот).

Член 13

Заводот за геодетски и фотограметриски работи ќе почне со работа на ден 1. IV. 1977 година.

Член 14

Со денот на почнувањето со работа на Заводот Републичката геодетска управа ќе престане да ги врши работите кои што според овој закон му припаѓаат на Заводот.

Член 15

До донесувањето на Статутот на Заводот Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го определува вкупниот број членови на Советот и именува определен број негови членови.

Бројот на именуваните членови на Советот не може да биде поголем од бројот на членовите што ги избираат работниците во Заводот.

Член 16

Заводот ќе ги преземе работите на премерот и договорните обврски спрема инвеститорите што Републичката геодетска управа не ќе ги изврши до почетокот на работата на Заводот.

Договорните обврски за извршените работи од претходниот став се пренесуваат на Заводот.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

58.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на образованието,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година.

Број 06-584
22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Благоја Талески, с. р. Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО****Член 1**

Во Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 и 48/74) член 45 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

59.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за елементите за формирање на цените на здравствените услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 22 февруари 1977 година и на седницата на Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување, одржана на 24 февруари 1977 година.

Број 06-628
24 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

Член 1

Законот за елементите за формирање на цените на здравствените услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 6/72) престанува да важи со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

60.

Врз основа на член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/76), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на 36-тата седница, одржана на 18 февруари 1977 година, го утврди пречистениот текст на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот.

Пречистениот текст на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот ги опфаќа Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74) и Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/76), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 09-610
18 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Законодавно-правната комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ (Пречистен текст)

Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за пријавување и испитување потеклото на имотот на граѓаните и условите за преминување во општествена сопственост на имотот за кој ќе се утврди дека не е стекнат со личен труд, согласно со начелото на распределба според резултатите од трудот, со наследство, подарок или на друг законит начин (имот стекнат на незаконит начин).

Член 2

Како имот, во смисла на овој закон, се сметаат недвижниот имот и имотните права, како и подвижниот имот од поголема вредност.

Вредноста на имотот чие потекло се испитува се утврдува според вредноста во времето на неговото стекнување.

Член 3

Во смисла на овој закон, сите граѓани се должни на надлежниот орган на општината, според местото на живеалиштето на граѓаните, да го пријават целокупниот недвижен имот што на денот на влегувањето во сила на овој закон го поседуваат на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија како и промените што ќе настанат со прибавувањето на недвижниот имот.

На обврската за пријавување во смисла на овој закон не подлежат земјиштето на земјоделските производители, зградите и економските објекти на домаќинствата на земјоделските производители.

Пријавата од став 1 на овој член граѓанинот е должен да ја поднесе во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на сопственост на недвижниот имот.

Граѓанинот кој поседува недвижен имот на денот на влегувањето во сила на овој закон должен е да поднесе пријава во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

На испитување потеклото подлежи имотот што граѓанинот го има на денот на влегувањето во сила на овој закон, како и имотот стекнат во времето на неговото важење.

На испитување потеклото подлежи и оној имот што граѓанинот го подарил, отуѓил, или на друг начин го пренесол на член на неговото семејство или на други лица, или го употребил на друг начин.

Член 5

Како имот стекнат на незаконски начин се смета особено:

— имотот стекнат врз основа на договор за изградба или купување на зграда или друга недвижност, договор за купување на подвижни предмети, или друга правна работа склучена со општествено правно лице под поповолни услови од пропишаните или вообичаените, со што е стекната општествено неоправдана корист;

— имотот стекнат со средства добиени врз основа на договор за кредит склучен со користење на привилегии, општествена положба или јавни овластувања, како и имотот стекнат со ненаменско користење на кредитот;

— имотот стекнат со користење на услуги од општествени правни лица без надоместок или по пониски цени од стварните;

— имотот стекнат со недоволен промет на градежно неизградено земјиште во општествена сопственост, како и со располагање со станарско право, спротивно на законот;

— имотот стекнат со средства остварени со вршење на недоволена дејност или вршење дејност без одобрение од надлежен орган и

— имотот стекнат со наследство, ако оставителот тој имот го стекнал на незаконит начин.

Член 6

Постапка за испитување потеклото на имотот нема да се води кога имотот е стекнат со работа во странство, освен ако дејствата со кои е стекнат претставуваат кривично дело според прописите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Социјалистичка Република Македонија.

Член 7

Имотот одземен во постапката за испитување потеклото на имотот станува општествена сопственост, а правата, обврските и одговорностите во поглед на користењето, управувањето и располагањето со општествените средства што се однесуваат на подвижниот имот и се пренесуваат на општината на чие подрачје граѓанинот има живеалиште, додека правата, обврските и одговорностите во поглед на општествените средства, што се однесуваат на недвижниот имот и се пренесуваат на општината на чие подрачје се наоѓа тој имот.

Ако во постапката се утврди дека е оштетено определено општествено правно лице, имотот стекнат на незаконит начин се одзема во негова полза и тоа во висина на оштетувањето.

Член 8

Ако во постапката се утврди дека незаконски стекнатиот имот граѓанинот го подарил или на друг начин го отуѓил во полза на членовите на неговото семејство или други лица, од него ќе се одземе друг имот во противвредност, а доколку тоа не е можно, незаконски стекнатиот имот ќе се одземе од оној на кого му е пренесен, освен од совесниот прибавувач по основа на двострано-товарни правни дела кој не е член на семејството на граѓанинот.

Член 9

Ако граѓанинот против кого се води постапка умре, постапката за испитување потеклото на имотот ќе се доврши, а имотот стекнат на незаконит начин ќе се одземе од наследниците, доколку него го стекнале по основ на остварени наследни права.

Член 10

Органи за испитување потеклото на имотот се општинските комисији за испитување потеклото на имотот (општинска комисија) и Републичката комисија за испитување потеклото на имотот (Републичка комисија).

Општинската комисија ја именува собранието на општината, а Републичката — Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 11

Составот и бројот на членовите на општинската комисија го определува собранието на општината.

Претседателот и членовите на комисијата имаат заменици.

За претседател и заменик на Комисијата се именуваат дипломирани правници.

Член 12

Општинската комисија поведува и води постапка за испитување потеклото на имотот според местото на живеалиштето, односно на престојувалиштето, на граѓанинот.

Ако не може да се утврди живеалиштето, односно престојувалиштето, на граѓанинот, постапката се поведува и се води според местото каде што се наоѓа имотот.

Општинската комисија ги врши следниве работи:

— прима пријави и собира податоци за имотот на граѓаните,

— оценува врз основа на прибраните податоци дали има основ за поведување постапка за испитување потеклото на имотот,

— донесува решение за одземање на имотот стекнат на незаконит начин и

— врши и други работи утврдени со закон и со други прописи.

Член 13

Општинската, односно Републичката комисија ги информира самоуправните организации, органите на работничката контрола и другите заинтересирани органи и организации за причините од кои потекнуваат општествено неоправданите социјални разлики и појави на незаконско стекнување имот.

Општинската и Републичката комисија за својата работа му поднесуваат извештај на Собранието на општината, односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а општествено-политичките организации ги известуваат по нивно барање.

Член 14

Стручните и административните работи на општинската комисија ги врши органот што ќе го определи Собранието на општината.

За вршење на работите од став 1 на овој член Собранието на општината може да утврди да се формира посебна стручна служба.

Член 15

Републичката комисија се состои од претседател и четворица членови.

Претседателот и членовите на комисијата имаат заменици.

Член 16

Републичката комисија решава во втор степен по жалбите изјавени против решенијата на општинските комисији и, по потреба, им дава упатства и објаснување за нивната работа.

Член 17

Стручните и административните работи на Републичката комисија ги врши Републичкиот секретаријат за финансии.

Средствата за работа на Републичката комисија се обезбедуваат во пресметката на Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 18

Јавниот обвинител, јавниот правобранител, општествениот правобранител на самоуправањето, органите на управата, Службата на општественото книговодство и органите на работничката контрола ќе поднесат предлог за поведување постапка за испитување потеклото на имотот до општинската комисија, ако во вршењето на работите од нивната надлежност дознаат за факти кои укажуваат дека некој граѓанин стекнал имот на незаконит начин.

Иницијатива за поведување постапка можат да дадат и организациите на здружен труд, месните заедници, општествено-политичките и општествените организации и други општествени правни лица, ако дознаат за факти кои укажуваат дека некој граѓанин стекнал имот на незаконит начин.

Кон предлогот се прилагаат податоци и извештајувања со кои се потврдуваат наводите од предлогот.

Постапка за испитување потеклото на имотот може да поведе и комисијата по своја иницијатива.

Иницијатива за поведување постапка до комисијата можат да дадат граѓаните и нивните здруженија. Кон поднесокот со кој се покренува иницијатива се прилагаат податоци.

Општинската комисија е должна да го разгледа предлогот, односно иницијативата од ставовите 1, 2 и 5 од овој член и по него да се произнесе најдоцна во рок од 30 дена по приемот.

Член 19

Органите, организациите и граѓаните се должни, по барање од надлежната комисија, да даваат потребни податоци во врска со имотот на граѓанинот чие потекло е предмет на испитување.

Податоците од претходниот став претставуваат службена тајна.

Член 20

Ако врз основа на добиениот предлог, односно на иницијативата од органите и организациите од член 18 од овој закон, или прибраните податоци, општинската комисија оцени дека постои основ за поведување постапка за испитување потеклото на имотот, ќе донесе решение за поведување постапка.

По поведувањето на постапката за испитување потеклото на имотот, комисијата ќе го повика граѓанинот да поднесе пријава за потеклото на имотот. Кон пријавата граѓанинот е должен да приложи или предложи докази за потеклото на имотот и тоа во рок што ќе му го одреди комисијата, а кој не може да биде покос од 30 дена.

Комисијата е должна на граѓанинот и на подносителот на предлогот да му достави решение за поведување постапка, а решението дека нема место за поведување постапка на подносителот на предлогот и на јавниот правобранител.

Против решението со кое се поведува постапка не може да се изјави жалба, а против решението со кое се утврдува дека нема место за поведување постапка, подносителот на предлогот и јавниот правобранител можат да изјават жалба.

Со поведувањето на постапката комисијата е должна да изврши попис на имотот на граѓанинот и да донесе решение за забрана на отуѓувањето и оптоварувањето на имотот на граѓанинот до завршувањето на постапката.

Против решението од претходниот став на овој член не може да се изјави жалба.

Постапката за испитување потеклото на имотот е јавна.

Член 21

Ако комисијата се посомнева во точноста на податоците наведени во пријавата, односно изнесени на сослушувањето на граѓанинот, ќе прибави податоци и од други органи и организации.

Член 22

Ако граѓанинот не поднесе пријава, или во определениот рок не ги отстрани недостатоците во поднесената пријава, а податоците со кои располага комисијата укажуваат дека имотот е стекнат на незаконит начин, комисијата ќе продолжи со постапката за испитување потеклото на имотот врз основа на расположливите податоци.

Член 23

Ако во пријавата, како основ за потеклото на имотот се наведува добиен заем или подарок од друго лице, надлежниот орган може да го испитува потеклото на имотот и на лицето што го дало заемот, односно подарокот.

Член 24

Кога општинската комисија во текот на постапката ќе утврди дека постои основано сомнение оти имотот е стекнат со кривично дело, ќе го извести надлежниот јавен обвинител а ќе продолжи со постапката според одредбите на овој закон.

Член 25

Кога општинската комисија во текот на постапката ќе утврди дека постои основано сомнение оти имотот е стекнат или настанат од непријавен доход, односно приход, ќе продолжи со постапката и за тоа ќе го извести општинскиот орган на управата надлежен за приходи.

Член 26

Кога општинската комисија во текот на постапката ќе утврди дека неподвижниот имот на граѓанинот го надминува законскиот максимум, а постапката ја запрела во смисла на член 33 од овој закон, должна е за тоа да го извести општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правни работи.

Член 27

Основот за стекнување на имотот граѓанинот го докажува со следниве докази:

1. нето примањата по основ на работен однос, договор за дело, авторски хонорар, пензија, инвалитнина, награда и надоместок, добивка од игри на среќа, премии за осигурување и други примања — со потврда од исплатителот;

2. личниот доход од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности — со правосилно решение за облог со данок. Под личен доход се смета основицата за облог со данок. Ако граѓанинот е задолжен со данок во годишен паушален износ, висината на личниот доход се утврдува според начинот пропишан во Законот за даноците на граѓаните;

3. приходите од издавање во закуп и подзакуп на згради и други подвижни и неподвижни предмети, приходите од имотот и имотни права, како и приходите од застапништво и посредување — со доказ дека тие приходи се пријавени кај општинскиот орган за приходи за оданочување, намалени за износот на платените даноци, придонеси, такси и надоместоци;

4. приходите од продажба на недвижности и права — со заверен договор за купопродажба, односно пренос до износот на договорениот надоместок намален за износот на платениот данок на недвижности и права;

5. наследениот имот, или имотот стекнат со договор за доживотна издршка, со подарок, со распоред на имотот за време на животот или на друг правно основан начин — со правосилно решение за наследство, договор за доживотна издршка, договор за подарок, со решение за распоред на имотот, односно со соодветна исправа;

6. неотплатениот износ на кредит — со потврда од банката, односно организацијата што му го дала кредитот;

7. заштедите на вложителот — со потврда за штедење и со соодветни докази за потеклото на заштедите и

8. другите приходи и доходи како и заемите од физички лица — со соодветни докази.

Личните доходи и приходи се смалуваат за износот на платениот данок, другите општествени обврски и придонеси.

Не се сметаат за лични доходи, односно приход, примањата исплатени како надоместок на трошоците (дневници, патни трошоци, трошоци за одвоен живот, селидбени трошоци, теренски додаток, паушални износи на име трошоци за патување, надоместок за службена облека, надоместок за користење на сопствен автомобил за службени цели и др.), освен ако граѓанинот докаже дека стварните трошоци биле пониски од примените надоместоци.

Член 28

Ако граѓанинот не може да прибави докази според овој закон, можат да се користат и други докази.

Член 29

Вредноста на имотот се утврдува:

1. На недвижностите според утврдената купопродажна цена, односно според вистинската вредност на изградениот објект во времето на изградбата.

Ако постои разлика меѓу договорената цена и прометната вредност во времето на стекнувањето на недвижноста како резултат на посебниот однос меѓу граѓанинот и општественото правно лице, како вредност на недвижноста се зема прометната вредност во времето на стекнувањето.

2. На подвижностите — според набавната цена во времето на набавката.

3. На благородните метали-според откупната цена од Народната банка на Југославија во времето на нивната набавка.

Член 30

Со цел да се утврди вредноста на имотот, општинската комисија може, по службена должност, да нареди вештачење.

Член 31

Во постапката за испитување потеклото на имотот животните трошоци на граѓанинот против кого се води постапка и на членовите на неговото домаќинство што тој ги издржува, му се признаваат во висина на просечните трошоци според расположливите податоци на Републичкиот завод за статистика, освен ако се утврди дека граѓанинот има значително поголеми, односно ако граѓанинот докаже дека имал значително помали трошоци.

Член 32

Кога надлежната комисија ќе утврди дека имотот е стекнат на незаконит начин, ќе донесе решение за одземање на имотот.

Решението од претходниот став содржи:

- податоци за сопственикот на имотот,
- означување и опис на имотот стекнат на незаконит начин,
- вредноста на имотот и
- одлука за одземање на незаконито стекнатиот имот.

Решението мора да биде образложено.

Решението од став 1 на овој член комисијата го донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на комисијата.

Член 33

Ако во текот на постапката за испитување потеклото на имотот комисијата утврди дека граѓанинот го стекнал имотот на законит начин, со заклучок ќе ја запре постапката.

Со заклучокот од претходниот став комисијата ќе нареди симнување на забраната за отуѓување и оптоварување на имотот и ќе му го достави на надлежниот орган.

Заклучокот од став 1 на овој член ќе се објави на соодветен начин во целост или во изводи доколку тоа го бара граѓанинот во рок од 30 дена од доставувањето.

Член 34

Решението, односно заклучокот, му се доставува на граѓанинот за чиј имот се води постапка и на подносителот на предлогот за поведување на постапката.

Против решението граѓанинот може да поднесе жалба во рок од 15 дена од приемот на решението. Жалбата се поднесува до Републичката комисија.

Против заклучокот и решението од став 1 на овој член јавниот обвинител и јавниот правобранител во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението, односно заклучокот можат да поднесат жалба до Републичката комисија.

Член 35

Републичката комисија по одделни предмети решава во полн состав.

Комисијата ги донесува решенијата со мнозинство гласови, а ги потпишува претседателот на комисијата.

Против конечното решение на Републичката комисија може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 36

На сопственикот, по негово барање, може да му се остави во сопственост имотот за кој ќе се утврди дека е стекнат на незаконит начин, доколку во рок од една година од правосилноста на решението, на општината ѝ ја надомести прометната вредност на имотот утврдена во времето на правосилноста на решението за одземање.

По барањето од претходниот став одлучува комисијата.

Член 37

Правосилното решение од член 32 на овој закон служи како основ за евидентирање на неподвижностите кои станале општествена сопственост, согласно со прописите за евиденција на неподвижностите во општествена сопственост.

Член 38

Правосилното решение за одземање на подвижниот имот, општинската комисија му го доставува на надлежниот општински орган на управата за извршување.

Извршувањето на решението се врши според постапката за присилна наплата на даноците на граѓаните.

Член 39

Се овластува републичкиот секретар за финансии да го пропише образецот на пријавата за неподвижниот имот (член 3) и на пријавата за потеклото на имотот (член 20 став 2).

Член 40

За предлозите, иницијативите и пријавите за потеклото на имотот, претставките, барањата, жалбите и другите поднесоци определени со овој закон не се плаќа такса.

Член 41

Ако со овој закон не е поинаку определено, во постапката за испитување потеклото на имотот се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка.

Член 42

Граѓанинот кој не го пријавил неподвижниот имот во роковите од член 3 на овој закон ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 5.000 динари.

Граѓанинот кој, со намера да ја одбегне постапката за испитување потеклото на имотот, не го пријавил неподвижниот имот во смисла на член 20 став 2, даде неточни податоци за имотот или во текот на постапката го отуѓи, оштети или уништи имотот, ќе се казни за кривично дело со затвор до 1 година.

Член 43

Одговорното лице во организацијата кое ќе одбие по барање на комисијата да даде податоци, во определениот рок од комисијата (член 19 од Законот), по пријава на општинската комисија, ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 2.000 динари.

61.

Врз основа на член 198 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

Се формира Комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд (Комисија).

II

Комисијата го следи спроведувањето на Законот, а особено:

— дава иницијативи и ја поттикнува активност на работниците во основните и други организации на здружениот труд и на работните луѓе во другите самоуправни организации и заедници и во

општините и нивните делегати и делегации во спроведувањето на Законот;

— остварува увид во самоуправната практика и укажува на искствата заради нејзиното унапредување;

— поведува иницијативи за донесување на акти и преземање мерки за спроведување на Законот.

III

Комисијата остварува соработка со надлежните органи и организации во Републиката, органите на општествено-политичките организации во Републиката и со општините, како и со Комисијата на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд.

IV

Комисијата во својата работа ги користи и се потпира врз научните сознанија и достигнуањата на науката.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат научни, стручни и јавни работници и претставници на организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници и здруженија.

V

Комисијата има претседател и определен број членови.

Собранието, од редот на делегатите, избира претседател и по тројца членови од секој собор.

По еден член во Комисијата делегираат:

— Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

— Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија;

— Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија;

— Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија;

— Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија;

— Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија;

— Стопанската комора на Македонија;

— Заедницата на општините и градовите на Македонија;

— Задружниот сојуз на Македонија.

VI

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—564
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

62.

Врз основа на член 200 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ НА ГОДИНАТА НА ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ЖИВОТНА И РАБОТНА ОКОЛИНА

I

Се формира Совет на Годината на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина, како општествено тело на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Совет на Годината).

II

Советот на Годината:

1. Ќе донесе програма за активностите во Годината на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина. Со програмата ќе се утврдат актуелните и долгорочните задачи што треба да се преземат во 1977 година заради забрзување на трајната акција на остварувањето на општествените цели утврдени со општествените документи, со Програмата на Претседателството на СК ССРНЈ и со Програмата на Советот на Годината на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина на Собранието на СФРЈ.

2. Ќе ги поттикнува и ќе им укажува општествена поддршка на сите субјекти ангажирани во Годината на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина во извршувањето на нивните програми.

3. Со својата активност ќе придонесува за вкупната општествена акција за заштита и унапредување на човековата животна и работна околина и ќе настојува да ги ангажира сите фактори кои можат да придонесат за подобрувањето на основните елементи на човековата животна и работна околина.

4. Ќе ги поттикнува средствата за јавно информирање, во согласност со својата општествена функција, да придонесуваат за развивањето на најширока општествена акција за заштита и унапредување на човековата животна и работна околина.

5. Ќе предлага доделување повелби и други признанија за резултатите во областа на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина, а може и сам да востанови и да доделува такви повелби и други признанија.

6. Ќе врши и други работи во врска со Годината на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина во Социјалистичка Република Македонија.

III

Советот на Годината ќе остварува соработка со сите заинтересирани органи, општествено-политички организации и други самоуправни организации и заедници во Републиката, кои во својата работа се ангажирани и пројавуваат активност во заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина.

Советот на Годината ќе остварува непосредна соработка со Советот на годината на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина на Собранието на СФРЈ.

IV

Советот на Годината има претседател и определен број членови.

Претседателот и тројца членови на Советот на Годината ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

По еден член во Советот на Годината делегираат:

1. Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија;

2. Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија;

3. Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија;

4. Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија;

5. Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија;

6. Конференцијата за општествена активност на жените на Македонија;

7. Заедницата на општините и градовите на Македонија;

8. Советот за заштита на човековата околина;

9. Советот за грижи и воспитување на децата;

10. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

11. Републичкиот секретаријат за урбанизам, станбени и комунални прашања;

12. Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски;
13. Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија;
14. Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;
15. Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика;
16. Републичкиот секретаријат за образование и наука;
17. Републичкиот секретаријат за култура;
18. Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;
19. Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
20. Републичкиот штаб за цивилна заштита;
21. Републичкиот завод за општествено планирање;
22. Стопанската комора на Македонија;
23. Собранијата на републичките самоуправни интересни заедници;
24. Македонската академија на науките и уметностите;
25. Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје;
26. Сојузот на инженерите и техничарите на Македонија;
27. Сојузот на урбанистите на Македонија;
28. Сојузот на архитектите на Македонија;
29. Македонското лекарско друштво;
30. Здружението на новинарите на Македонија;
31. Друштвото на економистите на Македонија;
32. Друштвото на правниците на Македонија;
33. Хидробиолошкиот завод — Охрид;
34. Сојузот на друштвата „Пријатели на шумите“ на Македонија;
35. Советот за просторно планирање;
36. Републичкиот хидрометеоролошки завод.

V

За резултатите постигнати во Годишната на заштита и унапредувањето на човековата животна и работна околина Советот на Годишната ќе му поднесе извештај на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, најдоцна до 30 април 1978 година.

VI

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—565
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

63.

Врз основа на член 86 точка 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со точка 5 став 2 од Одлуката за формирање Комисија за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

За претседател и членови на Комисијата на Собранието на СРМ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд од редот на делегатите се избираат:

— за претседател Бурхан Адеми, потпретседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

— за членови:

Ана Стефковска,
Мирко Гроздановски и
Драшко Исаевски

делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Јован Станоевски,
Атанас Каракамчев и
Андон Тошев

делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Никола Бошалевски,
д-р Бранко Зеленков и
Бого Сотировски

делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—585
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

64.

Врз основа на член 86 точка 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со точка IV став 2 од Одлуката за формирање Совет на Годишната на заштита и унапредувањето на човековата животна и работна околина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ГОДИНАТА НА ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ЖИВОТНА И РАБОТНА ОКОЛИНА

I

За претседател и членови на Советот на Годишната на заштита и унапредувањето на човековата животна и работна околина се именуваат:

— за претседател Крсте Марковски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и член на Делегацијата на Собранието на Соборот на републиките и покраините во Собранието на СФРЈ;

— за членови:

Александар Смилевски, претседател на Одборот за станбено-комунални прашања и урбанизам на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ;

Јово Камберски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

Анастас Костојчиновски, претседател на Одборот за урбанизам и станбено-комунални прашања на Соборот на општините на Собранието на СРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—586
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

65.

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА

I

За судија на Округниот суд во Битола се избира:

Бранко Цонкински, досегашен судија на Општинскиот суд во Битола.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—587
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

66.

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ

I

За постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје се избира:

Душан Давчев, правен советник во „Просветно дело“ во Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—588
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

67.

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 10/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО БИТОЛА

I

За заменик окружен јавен обвинител во Битола се именува:

Јордан Бојадиџев, досегашен заменик окружен јавен обвинител во Битола.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—589
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

68.

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), и член 49 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО: ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ И НА ПОВРЕМЕНИТЕ СУДИИ ВО СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА И ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

На судиите — поротници во: Врховниот суд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, окружните судови и окружните стопански судови и на повремениите судии во Судот на здружениот труд на Македонија и во основните судови на здружениот труд им се исплатува надоместок на трошоците за деновите поминати надвор од местото на постојано живеење заради вршење на нивната функција и надоместок за изгубената заработувачка утврден со оваа одлука.

II

Надоместокот на трошоци за деновите поминати надвор од местото на живеење опфаќа изда-тоци за превоз со редовни сообраќајни средства, односно надоместок во вид на километража за одење до седиштето на судот и враќање во местото на постојано живеење, како и трошоците за исхрана и нокевање (дневница).

Надоместок за превоз припаѓа за патување извршено со редовно сообраќајно средство.

Надоместок во вид на километража припаѓа само за релација на која не сообраќа редовно превозно средство, под услов оддалеченоста од местото на постојано живеење до седиштето на судот да е поголема од 4 км. во една насока. Надоместокот се утврдува на 2,50 динари за изминат километар.

Надоместок на трошоците за исхрана и нокевање му припаѓа на судијата—поротник и на повремениот судија ако поради доаѓање во судот треба да помине надвор од неговото место на постојано

живеење повеќе од 8 часа, пресметувајќи го и времето потребно за доаѓање во седиштето на судот и враќање назад.

III

Надоместок за изгубена заработувачка им припаѓа на судиите—поротници и на повремениите судии вработени во организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и во другите општествено-правни лица, на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, на земјоделците и на работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка, културна или друга професионална дејност.

Надоместок за изгубена заработувачка на другите лица им се определува според занимањето и изгубеното време, со тоа што надоместокот не може да биде помал од 150 динари, ниту поголем од 300 динари дневно.

На пензионерите, домаќинките и другите лица кои не се опфатени во став 1 од оваа точка им се исплатува надоместок во паушален износ до 100 динари дневно, зависно од времето поминато во извршувањето на судската функција.

На судиите—поротници и на повремениите судии вработени во организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и во другите општествено-правни лица, надоместокот за изгубена заработувачка им се исплатува во висина на дневната заработувачка.

IV

Надоместоците од точка II од оваа одлука на судиите—поротници и на повремениите судии им се исплатуваат веднаш по извршувањето на нивната функција.

На судиите—поротници и на повремениите судии од точка III од оваа одлука ќе им се издаде потврда за времето што го поминале вршејќи ја нивната функција, заради остварување на правото на рефундација на органот, односно организацијата каде што се вработени.

V

Административната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ја утврдува висината на дневницата од точка II став 4 од оваа одлука.

VI

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместоците на судиите—поротници на окружните судови, стопанските судови и Врховниот суд на Македонија и за наградите на судиите—поротници на стопанските судови („Службен весник на СРМ“ бр. 19/66).

VII

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—614
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

69.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 59/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АВНОЈ

I

Се разрешуваат од членови на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, поради истек на времето за кое се избрани, и тоа:

Гога Николовски,
д-р Благој Попов и
д-р Александар Спасов.

II

За членови на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се избираат:

Владо Малески, член на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија;
д-р Горѓи Филиповски, потпретседател на Македонската академија на науките и уметностите;
д-р Вулнет Старова, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—590
22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател
на Собранието
на СРМ,
Благоја Талески, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

70.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СР МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Институтот за туберкулоза на СР Македонија, поради истек на мандатот:

— Аница Божинова,
— Живко Видоевски,
— Нада Вавриновиќ,
— д-р Никола Милошевски, и
— Владо Трповски.

II

За членови на Советот на Институтот за туберкулоза на СР Македонија се именуваат:

— д-р Рената Парлиќ, лекар во Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Јасеново,
— Јовица Поповски, на работа во Фабриката „11 Октомври“ во Куманово, член на Комисијата за работни и животни услови на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија,
— Месут Сулејмани, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ (Тетово),
— д-р Вера Талеска — Николовска, пнеумофтизиолог во Градската општа болница во Скопје.
— Невенка Косева, социјален работник во Црвениот крст на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—591

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

71.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје, поради истек на мандатот:

- д-р Стеван Грдановски,
- д-р Георги Дацев,
- д-р Саво Миронски,
- Раде Петровски,
- д-р Милан Петровски и
- д-р Рефет Ферати.

II

За членови на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита се именуваат:

- Вера Јанева, дипл. економист во Заедницата на здравствените работни организации на Македонија;
- Ристо Бочваров, дипл. правник, секретар на Конфекцијата „Астибо“ во Штип;
- д-р Адам Адамов, хирург во Медицинскиот центар во Куманово;
- Александар Мишев, директор на Специјалниот завод во Демир Капија;
- Бранко Табабитовски, советник во Републичкиот одбор на Сојузот на синдикатите за општествени дејности;
- д-р Слободан Радовиќ, микробиолог, санитарен мајор во Воената болница во Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—592

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

72.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар, поради истек на мандатот:

- д-р Пеце Ангелевски,
- Божин Поповски,
- Елена Јанева и
- д-р Владо Петковски.

II

За членови на Советот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар се именуваат:

- Трајан Мијаковски, делегат во Републичката заедница за физичка култура, на работа во Собранието на општината Демир Хисар;
- д-р Љубен Доревски, лекар во Здравствениот дом во Ресен;
- д-р Петрит Аголи, лекар во Медицинскиот центар во Охрид;
- д-р Ѓорѓи Кипровски, неуропсихијатар во Болницата за нервни и душевни болести во Бардовци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—593

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

73.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ЈАСЕНОВО

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Јасеново, поради истек на мандатот:

- Никола Арсов,
- Киро Арсов,
- д-р Стоилко Андреевски,
- д-р Атанас Граматиков,
- Костадин Жежов,
- д-р Ристо Нановиќ и
- Владо Панов.

II

За членови на Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Јасеново се именуваат:

- д-р Петар Спасов, физиолог во Институтот за туберкулоза на СРМ;
- д-р Мирослав Мешков, стоматолог во Медицинскиот центар во Титов Велес;
- Марија Ристовска, наставник во Основното училиште „Кирил и Методиј“ — во с. Извор;
- Живко Патиќов, претседател на Синдикатот на општествените дејности на Собранието на општина Титов Велес;
- Душко Наков, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ во Куманово;
- д-р Петар Кузмановски, на работа во Медицинскиот центар во Прилеп;
- Радмила Милутиновиќ, виша медицинска сестра во Школата за виши медицински сестри во Битола.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—594

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

74.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСНОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Специјалната болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид, поради истек на мандатот:

- д-р Петрит Аголи,
- Стојан Наумовски,
- Чедомир Неловски,
- Кочо Стојановски,
- Кенан Бајрами и
- Мирко Мирчевски.

II

За членови на Советот на Специјалната болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид се именуваат:

- д-р Јован Ковачевски, педијатар во Медицинскиот центар во Струга;
- д-р Пеце Ангеловски, директор на Медицинскиот центар во Битола;
- д-р Здравко Ангеловски, лекар во Медицинскиот центар во Дебар;
- Рефик Мусли, претседател на Општинскиот одбор на Црвениот крст во Охрид;
- проф. д-р Димко Кепевски, ортопед во ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје;
- Боре Калаџијевски, управник на Центарот за социјални работи во Струга.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—595

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

75.

Врз основа на член 64 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат членовите на Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје, поради истек на мандатот:

- д-р Цевад Алибеговски,
- д-р Петко Георгиевски,
- Ратка Илиевска,
- д-р Димитар Кикерков,
- Мартин Мартиновски и
- Оливера Поповска.

II

За членови на Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје се именуваат:

- Милица Милиќ, на работа во Републичкиот завод за социјални прашања;
- д-р Пенчо Шукаров, специјалист во Аудио-лошкиот центар во Скопје;
- Петар Липковски, судија на Стопанскиот суд на Македонија;
- Надежда Милосавлевиќ, дипл. логопед, на работа во Заводот за ментално здравје во Скопје;
- Слободанка Гоновска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, професор во Училиштето за занимања во Битола;
- Регаипе Османи, потпретседател на Самоуправната интересна заедница за детска заштита, учителка во Основното училиште „Бајрам Шабани“ во Куманово.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—596

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

76.

Врз основа на член 17 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ

I

За член на Советот на ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје, се именува:

инж. Тодор Рунчевски, раководител на ООЗТ Кооперација во ЗИК „Преспанско јаболко“ во Ресен.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—597

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

77.

Врз основа на член 64 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА

I

Се разрешуваат членовите на Работната заедница на Републичкиот завод за социјални прашања, поради истек на мандатот:

- Марија Карагонова,
- Момир Михајловски,
- Кирил Чавдар,
- Митко Алексов, и
- Ајрула Луан.

II

За членови на Работната заедница на Републичкиот завод за социјални прашања се именуваат:

- Ратка Илиевска, директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух,
- Живко Видоевски, директор на Центарот за социјална работа во Тетово,
- Здравко Костовски, социјален работник во Центарот за социјална работа во Штип.
- д-р Соња Илиќ, на работа во Заводот за ментално здравје во Скопје,
- Лирум Пашоли, секретар на Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија во Дебар.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—598

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

78.

Врз основа на член 64 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат членовите на Собирот на работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје, поради истек на мандатот:

- Глигор Глигоровски,
- Чедо Зафировски,
- Климе Каневче,
- Благородна Мингова и
- д-р Исмаил Исмаили.

II

За членови на Собирот на работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје се именуваат:

- д-р Борче Мицевски, специјалист во Клиниката за очни болести во Скопје;
- Љубица Кочкова, советник во Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата во Скопје;
- д-р Тихомир Милев, лекар во Медицинскиот центар во Штип;
- Методија Муратовски, секретар на Собранието на општината „Центар“ во Скопје;
- Горе Петров, помошник директор на Медицинскиот центар во Титов Велес.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—599

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

79.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО

I

Се разрешуваат членовите на Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, поради истек на мандатот:

- Гулдана Али,
- Злата Дракуловска,
- д-р Соња Илиќ и
- Горѓи Чурлинов.

II

За членови на Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството се именуваат:

- Трајанка Камилова, член на Комисијата за работни и животни услови на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија;
- Павле Николовски, директор на Студентскиот центар во Скопје;
- д-р Исмаил Исмаили, лекар во Медицинскиот центар во Битола;
- Цвета Хаџи Василева, на работа во Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—600

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

80.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

За член на Советот на Работната организација на Земјоделскиот факултет во Скопје се именува:
инж. Христо Христоманов, советник во Здружениот земјоделски комбинат „Македонија“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—601

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

81.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнувања на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП

I

За членови на Советот на Високата економска школа во Прилеп се именуваат:

- Михајло Мургаشانски, член на Советот на Републиката;
- Аљаедин Тоска, дипл. економист, на работа во Стопанската комора на Македонија;
- Антинада Стојчевска, економист, шеф за план и анализа во Собранието на општината Крушево.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—602

22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

82.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

I

За член на Комисијата за изготвување предлог за избор на претседател на колегијалниот работоводен орган на Работната организација Факултет за филозофско-историски науки во Скопје се именува:

Фуад Јашари, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината „Гази Баба“ во Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06—603
22 февруари 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

83.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 45/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЛОШКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

I

За член на Комисијата за изготвување предлог за избор на претседател на колегијалниот работоводен орган на Работната организација Факултет за филолошки науки — Скопје се именува:

Невена Исакова, професор во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-604
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

84.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО СКОПЈЕ

I

За член на Комисијата за изготвување предлог за избор на членови на колегијалниот работоводен орган на Работната организација Факултет за политичко-правни истражувања во Скопје се именува:

Мире Доновски, судија на Уставниот суд на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-605
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

85.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА И РУДАРСТВО ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на Факултетот за металургија и рударство во Скопје се именуваат:

— Круме Стојчевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, инж. за техничко одржување на електро-печките во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје;

— Богдан Перков, дипл инж. технологод, на работа во Топилницата за олово и цинк „Саса“ — Титов Велес.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-606
22 февруари 1977 год.
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

86.

Врз основа на член 43 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА
ДЕКАН НА ТЕХНОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
ВО СКОПЈЕ**

I

За членови на Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на Технолошкиот факултет во Скопје се именуваат:

Никола Новевски, заменик генерален директор на ЗДИШ „Треска“ — Скопје,
Васко Караца, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-607

22 февруари 1977 год.

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Тога Николовски, с. р.	

87.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 52 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/1970), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 22 февруари 1977 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА
ТУБЕРКУЛОЗА ВО С. ЈАСЕНОВО,
ТИТОВВЕЛЕШКО**

I

Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Титоввелешко, што Собирот на работните луѓе на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Титоввелешко ја донесе на 22 септември 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-613

22 февруари 1977 год.

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Тога Николовски, с. р.	

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Законот за изменување и дополнување на Законот за воспитување и образование на децата од предучилишна возраст, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 44/76 година, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И
ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА
ВОЗРАСТ**

Во член 5, со кој се внесува нов член 25а, во третиот ред на став 2, наместо зборот „имаат“ треба да стои зборот „има“.

Членот 6 се брише.

Членот 7 станува член 6, а членот 8 станува член 7.

Број 09-575
18 февруари 1977 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на СР Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 4/77 година, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ**

Уводната реченица на членот 1 треба да гласи: „Во Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, 29/70, 39/71, 5/73 и 17/74) по членот 162 се додава нов член 162 а, кој гласи: „

Број 09-576
18 февруари 1977 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на СР Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Законот за изменување и дополнување на Законот за основното воспитание и образование, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 4/77 година, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ**

Уводната реченица на членот 1 треба да гласи: „Во Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 11/76), членот 124 се менува и гласи“.

Број 09-579
18 февруари 1977 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на СР Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за избор на судии — поротници на Врховниот суд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, окружните судови и окружните стопански судови, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 40/76 година, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ — ПОРОТНИЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ

Во точката под IV, поднасловот на страна 965 да гласи: „Судии — поротници во посебниот совет за малолетници на Окружниот суд во Скопје“.

Број 09-578
18 февруари 1977 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на СР Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Законот за учебниците за основно и средно образование, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 44/76 година, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во ставот 2 на член 8, во петтиот и шестиот ред, зборовите „со својство на собор на Собранието на СРМ“ се бришат.

Број 09-577
18 февруари 1977 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на СР Македонија

КОНКУРСИ

Советот на Институтот за тутун — Прилеп

распишува
КОНКУРС

За избор на еден научен соработник во работната единица за селекција, агротехника и семепроизводство при Институтот за тутун во Прилеп.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за организирање на научните дејности, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено постдипломски студии на земјоделски факултет;
— да има објавени научни трудови врз основа на кои се докажува дека владее со проблемите на научната област.

Со пријавата кандидатите да ги приложат потребните документи според Законот за здружениот труд и Законот за организирање на научните дејности, работна биографија и трудови.

Молбите се доставуваат до Секретаријатот на Институтот за тутун — Прилеп.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (56)

Советот на Болницата за нервни и душевни болести с. Бардовци — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на три работни места со неполно работно време и тоа:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Лекар специјалист-офталмолог | 1 |
| 2. Лекар специјалист-рендгенолог | 1 |
| 3. Виши рендген техничар | 1 |

Кандидатите со пријавата да приложат согласност од орган на самоуправавање на работната организација каде што се вработени со полно работно време дека им се одобрува да работат со неполно работно време во друга работна организација и писмена изјава дека не работат дополнително во друга работна организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (26)

Работничките совети на Основните организации на здружен труд за болничко и диспанзерско лекување, за амбулантно лекување и дијагностика и Собирот на работните луѓе на ООЗТ за медицинско снабдување во состав на Медицинскиот центар — Охрид

распишуваат

КОНКУРС

за именување на индивидуални работоводни органи на ООЗТ и тоа:

- за именување на индивидуален работоводен орган на ООЗТ за болничко и диспанзерско лекување;
- за именување на индивидуален работоводен орган на ООЗТ за амбулантно лекување и дијагностика;
- за именување на индивидуален работоводен орган на ООЗТ за медицинско снабдување — аптека;

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Кандидатите за работоводните места под еден и два да имаат завршено медицински факултет и завршена специјализација по некоја од гранките на медицината, а кандидатот под три да има завршено фармацевтски факултет;

— да имаат работно искуство најмалку пет години;

— да се морално-политички подобни;

— да се потврдени поборници за афирмација и развој на самоуправните социјалистички односи;

— да поседуваат организациони способности потврдени во работата;

— да не постои забрана за именување на работно место на работоводен орган по член 511 од Законот за здружениот труд и да не се под истрага.

Молбите со потребните документи да се достават до Конкурсната комисија на Медицинскиот центар — Охрид, со назнака „за конкурс.“

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (27)

Собирот на Историскиот архив — Охрид

распишува

КОНКУРС**за именување (реизбор) на директор**

Кандидатите за работното место директор, покрај општите законски услови, треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да има висока школска спрема и да има работно искуство во областа на архивистиката најмалку 3 (три) години, или

2. да има висока школска спрема и да е од редот на научните, културните и општествените работници со над 5 (пет) години работно искуство.

Рок за поднесување на молбата со комплетните документи е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Документите да бидат доставени до Историскиот архив — Охрид.

СОДРЖИНА

	Страна
54. Закон за јавното правобранителство —	153
55. Закон за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансните, материјалното работење и сообраќајот — — — — —	157
56. Закон за изменување на Законот за републичките органи на управата — — —	159
57. Закон за основање Завод за геодетски и фотограметриски работи — — — — —	159
58. Закон за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на образованието — — — — —	160
59. Закон за престанок на важењето на Законот на елементите за формирање на цените на здравствените услуги — — —	161
60. Закон за пријавување и испитување потеклото на имотот (Пречистен текст) —	161
61. Одлука за формирање Комисија за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд — — — — —	164
62. Одлука за формирање Совет на Годината на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина — —	165
63. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд — — — — —	166
64. Одлука за именување претседател и членови на Советот на Годината на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина — — — — —	166
65. Одлука за избор на судија на Окружниот суд во Битола — — — — —	167
66. Одлука за избор на постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје — — — — —	167
67. Одлука за именување заменик окружен јавен обвинител во Битола — — — — —	167
68. Одлука за надоместоците на судиите поротници во: Врховниот суд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, окружните судови и окружните стопански судови и на повремениите судии во Судот на здружениот труд на Македонија и во основните судови на здружениот труд —	167
69. Одлука за разрешување и избор на членови во Одборот за Наградата на АВНОЈ	168
70. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Институтот за туберкулоза на СР Македонија — — — — —	168
71. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита во Скопје — — —	169
72. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар — — — —	169
73. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во Јасеново —	169
74. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Специјалната болница за коснозглобна туберкулоза во Охрид —	170
75. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Центарот за слух, говор и глас — Скопје — — — — —	170
76. Одлука за именување член на Советот на ООЗТ Институт за овоштарство во Скопје	171
77. Одлука за разрешување и именување членови на Работната заедница на Републичкиот завод за социјални прашања — —	171
78. Одлука за разрешување и именување членови на Собирот на работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје — — —	171
79. Одлука за разрешување и именување членови на Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — — — — —	172
80. Одлука за именување член на Советот на Работната организација на Земјоделскиот факултет во Скопје — — — — —	172
81. Одлука за именување членови на Советот на Високата економска школа во Прилеп	172
82. Одлука за именување член на Комисијата за изготвување предлог за избор на претседател на колегијалниот работоводен орган на Работната организација Факултет за филозофско-историски науки во Скопје	172
83. Одлука за именување член на Комисијата за изготвување предлог за избор на претседател на колегијалниот работоводен орган на Работната организација Факултет за филолошки науки во Скопје — — — — —	173
84. Одлука за именување член на Комисијата за изготвување предлог за избор на членови на колегијалниот работоводен орган на Работната организација Факултет за политичко-правни истражувања во Скопје	173
85. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на Факултетот за металургија и рударство во Скопје — — — — —	173
86. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на Технолошкиот факултет во Скопје — — — — —	174
87. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Титоввелешко	174
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за воспитување и образование на децата од предучилишна возраст — — — — —	174
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование — — — — —	174
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за основното воспитание и образование — — — — —	174
Исправка на Одлуката за избор на судии поротници на Врховниот суд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, окружните судови и окружните стопански судови — — — — —	175
Исправка на Законот за учебниците за основно и средно образование — — — — —	175